

**Известување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво (БТЦ) ЕАД Бугарија стекнува контрола над друштвото NET1 ЕЕОД Бугарија и индиректно врз неговото зависно друштво I TV ЕЕОД Бугарија и друштвото КомНет Софија, Бугарија  
(предмет бр. 08-23/2021)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 17.02.2021 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Бугарското телекомуникациско друштво ЕАД Бугарија со регистрирано седиште на адреса Булевар Цариградско шосе 1784, Софија, Бугарија стекнува контрола над друштвото NET1 ЕЕОД Бугарија со регистрирано седиште на адреса ул. Асен Јорданов 14, Софија, Бугарија и индиректно врз неговото зависно друштво I TV ЕЕОД Бугарија со регистрирано седиште на адреса ул. Асен Јорданов 14, Софија, Бугарија и друштвото КомНет Софија, со регистрирано седиште на адреса Булевар Македонија 21, Софија, Бугарија.

БТЦ е регистриран телекомуникациски оператор во Бугарија, кој работи под брендот "Vivacom" и обезбедува услуги на фиксна и мобилна телефонија, широкопојасен пристап до Интернет преку разни видови инфраструктура (оптички кабел, бакарна паричка и сателит) и пренос на податоци преку мобилната и фиксната мрежа во Република Бугарија.

БТЦ е дел од Јунајтед Груп (*United Group*) групацијата на друштва која пружа телекомуникациски и медиски услуги во неколку држави во регионот, а која е за возврат во сопственост на фондовите кои ги советува БЦ Партнерс ЛЛП (*BC Partners LLP*), меѓународен инвестиционен фонд со седиште во Лондон.

БЦ Партнерс (*BC Partners*) се присутни во Северна Македонија преку (индиректни) зависни друштва.

- Тотал ТВ д.о.о. Скопје со регистрирано седиште на адреса бул. ВМРО 3 Центар Скопје, кое е активно во дистрибуција на медиска содржина;
- Директ Медија д.о.о.е.л со регистрирано седиште на адреса Орце Николов 68/3 Центар, Скопје, која се занимава со маркетиншки дејности.

NET1 е телекомуникациски оператор кој се занимава со давање на услуги на дистрибуција на медиумска содржина, широкопојасен пристап на интернет и фиксна телефонија исклучиво во Република Бугарија. Нејзиното поврзано друштво I TV сè уште не е активен учесник на пазарот во Бугарија и нема деловни активности. КомНет Софија е учесник на пазарот на телекомуникации и нејзините активности се поврзани со обезбедување услуги за пристап до Интернет, IP телевизија и услуги за пренос на податоци исклучиво на територијата на Република Бугарија.

Ниту едно од наведените друштва нема поврзани друштва или активности во Северна Македонија.

Според мислењето на Подносителот на Известувањето, Предложените трансакции може да се дефинираат како:

- малопродажен пазар на давање на услуги на дистрибуција на медиумска содржина;
- малопродажен пазар на давање на услуги на широкопојасен пристап на интернет,
- малопродажен пазар на давање на услуги на фиксна телефонија,

сите како национални по обем, односно на територија на Северна Македонија.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: [kzk@kzk.gov.mk](mailto:kzk@kzk.gov.mk) и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 6 дена од денот на објавување на ова известување.*

23.02.2021 година

Скопје